



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	09.04. 2012 година ден месец година Свети Николе Број 4	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 10000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
---	--	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка

Се објавува Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка бр. 0701 – 358 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 20.03. 2012 година.

Бр. 0801-362
09.04. 2012 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Горгиев с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, , член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 10 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе„ број 1/06), Советот на Општина Свети Николе на својата седница одржана на ден 09.04. 2012 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за

Проект: "Водоснабдување и одведување на отпадни води" во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“

“Службен весник на Република Македонија” број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 154/2010), меѓу Општина Свети Николе и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот на општина Свети Николе за потпишување на Договор/и за грант, кој ќе се склучи согласно Договорот за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води” во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 154/2010), меѓу Општина Свети Николе и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.

Член 2

Се задолжува и овластува Градоначалникот на општина Свети Николе, да го потпише Договорот/ите за грант, кој ќе се склучи согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води” во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води” (“Службен весник на Република Македонија” број 83/10) меѓу Општина Свети Николе и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Број 0701-358
09.04. 2012 година
Свети Николе

Претседател на Совет на
Општина Свети Николе
Марјанчо Саздов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Свети Николе

Се објавува Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Свети Николе бр. 0701 – 359 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 20.03. 2012 година.

Бр. 0801-362/2
09.04. 2012 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 10 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе„ број 1/06), а во врска со одредбите од член 4 став 6 и 7 од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11), Советот на Општина Свети Николе на својата седница одржана на ден 09.04. 2012 година, донесе

О Д Л У К А

за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Свети Николе

Член 1

Во случај на непочитување на договорените услуги, со оваа одлука се дава согласност и овластување на Градоначалникот на општина Свети Николе за измирување на средства од буџетската сметка на Општина Свети Николе, во износ на искористените средства од Договорот/ите за грант, кои ќе се склучат согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за Проект: „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), помеѓу Општина Свети Николе и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија.

Член 2

Се овластува Градоначалникот на Општина Свети Николе да изврши измирување на средствата од буџетската сметка на општината, во износ на искористените средства од Договорот/ите за грант односно наплатата на средства да ја извршува Министерство за финансии на Република Македонија, со насочување на средства од буџетската сметка на општината-крајниот корисник и/или со задршка на дел од дотациите кои треба да се распределат на Општина Свети Николе до износот потребен за наплата на побарувањето, согласно одредбите од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11).

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Број 0701- 359
09.04. 2012 година
Свети Николе

Претседател на совет на
Општина Свети Николе
Марјанчо Саздов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“ бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за дополнување на Програмата за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2012 година

Се објавува Одлука за дополнување на Програмата за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2012 година бр. 0701 – 360 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 20.03. 2012 година.

**Бр. 0801-362/3
09.04. 2012 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 17 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.60/11-пречистен текст), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 09.04. 2012 година, донесе:

ОДЛУКА

**За дополнување на Програмата
за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата
на Општина Свети Николе за 2012 година**

Член 1

Се отпочнува постапка за дополнување на Програмата за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2012 година :

1.Изработка на Урбанистички план вон населено место на к.п. 168, к.п.154, к.п. 198, к.п. 197 и к.п.211 , КО Богословец , општина Свети Николе, за изградба на постројки за производство на електрична енергија од отпад.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр.0701-360
09.04. 2012 год.
Св.Николе**

**Совет на Општина Св.Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлука
за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место на Урбанистички план вон населено место на к.п.168,**

к.п.154, к.п.198, к.п.197 и к.п.211 , КО Богословец , општина Свети Николе , за изградба на постројки за производство на електрична енергија од отпад.

Се објавува Одлука за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место на Урбанистички план вон населено место на к.п.168, к.п.154, к.п.198, к.п.197 и к.п.211 , КО Богословец , општина Свети Николе , за изградба на постројки за производство на електрична енергија од отпад. бр. 0701 - 361 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 20.03. 2012 година.

**Бр. 0801-362/4
09.04. 2012 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија " бр.60/11), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 09.04.2012 година донесе

О Д Л У К А

за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место на Урбанистички план вон населено место на к.п.168, к.п.154, к.п.198, к.п.197 и к.п.211 , КО Богословец , општина Свети Николе , за изградба на постројки за производство на електрична енергија од отпад.

Член 1

Се пристапува кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место на Урбанистички план вон населено место на к.п.168, к.п.154, к.п.198, к.п.197 и к.п.211 , КО Богословец , општина Свети Николе, за изградба на постројки за производство на електрична енергија од отпад.

Член 2

Изработката на планот ќе започне по добивање на услови за планирање на просторот од Органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на просторно планирање.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Свети Николе".

**Бр.0701-361
09.04. 2012 год.
Св.Николе
с.р.**

**Совет на Општина Св.Николе
Претседател,
Марјанчо Саздов**

СОДРЖИНА

1. Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка
..... стр.1

2. Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Свети Николе
..... стр.2

3. Одлука за дополнување на Програмата за изработка, измени и дополнувања на урбанистички планови на територијата на Општина Свети Николе за 2012 година
.. стр.3

4. Одлука за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место на Урбанистички план вон населено место на к.п.168, к.п.154, к.п.198, к.п.197 и к.п.211, КО Богословец, Општина Свети Николе, за изградба на постројки за производство на електрична енергија од отпад.....
.. стр.5

Бр.0701-363
09.04. 2012 год.
Свети Николе